

**Бучковски по средбата со Буш, одлучи Македонија не само да не биде активен играч, туку нем набљудувач за случувањата, кои допрва ќе следуваат. Тој очигледно занесен од фактот што е прв политичар од Република Македонија, кој е примен на толку високо ниво во САД, заборава и зошто замина во Вашингтон, или подобро зошто токму во овој момент Буш се сретнува со премиерот на една толку мала земја, како Македонија.**



■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА



ТАДИК - ДЕМОКРАТ, КОШТУНИЦА - УМЕРЕН НАЦИОНАЛИСТ!?

# БУЧКО ГО В АМА Н

**Б**учко го виде Буш и од Вашингтон се врати во Скопје со заклучокот дека најважно е тоа што тој беше кај Буш, а не што Америка му препорача, или не дај Боже, што ние побаравме од "големиот брат". По изјавите кои Бучковски ѝ ги презентираше на јавноста, како дел од расказот "Како го видов Буш", можеме да заклучиме дека Република Македонија од САД нема да добие ништо особено. Не затоа што Америка не ѝ е наклонета на Македонија, туку затоа што нашиот државен врв не знае што требаше да побара!

Заминувањето на Бучковски во САД, факт е дека е посета од голема важност за една земја, како што е нашата, и особено во овој период кога почнуваат преговорите за идниот статус на Косово. Оваа посета на македонскиот премиер, која несомнено беше третирана од страна на американската државна администрација како важна, сепак и покрај напорите на Бучковски да го пренасочи вниманието на јавноста, и да каже дека реформите во Македонија биле централна тема на разговорите, комплетно е јасно дека Косово го зазедо централното место. Во оваа македонско-албанско-српска приказна, македонскиот државен врв нема расказ, а уште помалку знае

како да побара место за себе во неа. Пред сè, поради фактот што местата за главните ликови во приказната се веќе зафатени, а улогата дури и за епизодист не знаеме да ја разиграме.

Приказната тече, а Република Македонија, односно Бучковски ја прокоцка и последната шанса да се наметне како сериозен играч во развивањето на играта. Имено, тој ја пропушти единствената добра шанса од највлијателниот човек на планетата, Џорџ Буш, да побара место за Македонија, во решавањето на косовското, односно балканското прашање. И не само тоа, туку заборава да го побара она што најелементарно ни припаѓа и е најважно во моментот - гаранции за границите на сопствената држава, која по отворањето на Косово несомнено се доведува во прашање. Наместо тоа, Бучковски по оваа средба со Буш, одлучи Македонија не само да не биде активен играч, туку нем набљудувач за случувањата, што допрва ќе следуваат. Тој очигледно занесен од фактот што е прв политичар од Република Македонија, кој е примен на толку високо ниво во САД, заборава и зошто замина во Вашингтон, или подобро зошто токму во овој момент Буш се сретнува со премиерот на една толку ма-

ла земја како Македонија. Но, за чудо таа мала земја, која има милион проблеми, почнувајќи од економски па сè до политички, се наоѓа во срцето на Балканот, и што е уште позначајно му е прв сосед на Косово. И по сите овие податоци, што би рекол Бучковски навистина е "непристојно" да се бараат гаранции за нашиот територијален интегритет? Најважно е што македонскиот премиер го виде Буш!

"Никој од Белата куќа не побара Република Македонија да биде првата земја од регионот, која ќе ја признае

евентуалната независност на Косово. Ние ќе ја следиме политиката на меѓународната заедница. Единствено нешто што САД го побараа од нас е Македонија да го понуди своето искуство во градењето на мултиетничко општество", изјави Бучковски по враќањето од Вашингтон, при тоа ненавлегувајќи подла-



ЌЕ МУ ПОМОГНЕ ЛИ БУЧКОВСКИ НА МАРОВИЌ?

боко во коментарите за тоа зошто двајцата први луѓе во Република Македонија, тој како премиер, и Црвенковски како претседател, имаат различен став за решавањето на Косово.

"Нема разлики околу ставот на државата, има во стратегијата. Претседателот одбра да биде повоздржан, а Владата одбра да биде поактивна, што сметам дека во овој момент носи сериозни поени плус за нашата држава", нагласи Бучковски.

Играта на лош и добар полицаец, очигледно значи онаа народната "И волкот сит и овците на број", односно од

преговори и компромис, кој на народот на Косово и на неговите соседи ќе им обезбеди стабилна демократска иднина. Оваа констатација на Стејт департментот следуваше веднаш по одржувањето на состанокот на Контакт групата за Косово, на кој присуствуваа претставници на Германија, Франција, Велика Британија, Италија, САД, како и специјалниот пратеник на Кофи Анан, Марти Ахтисари. На состанокот, според наши неофицијални информации, не се донесени дефинитивни одлуки за тоа како ќе течат преговорите, туку само биле разменети ин-

формации и предлози, кои лица би можеле да бидат помошниците на главниот медијатор меѓу Косово и Србија, Ахтисари. Во оптек се повеќе имиња, но како за прв помошник на Ахтисари се спомнува австрискиот дипломат Албер Роан, на кој особено инсистирал Ахтисари, додека Европската унија се претпоставува дека ќе ја претставува Стефан Лене, кој инаку е советник за Балканот на високиот претставник за надворешна и безбедносна политика, Хавиер Солана. Во својство на претставник на НАТО, во тимот на преговарачи на меѓународната заедница за Косово се очекува да биде назначен американскиот дипломат, инаку нам добро познатиот Џејмс Пердју, кој во Македонија го имаше главниот збор при донесувањето на охридскиот Рамковен договор. Неговото назначување се толкува и како поддршка на американската политика на Балканот бидејќи, според некои неофицијални информации, САД ст-

равуваат дека Вашингтон покрај Ахтисари нема да го има главниот збор во преговорите. Токму затоа е потребен Пердју, кој во преговорите се вклучува и од друга причина. Имено, тој заедно со Франсоа Леотар ја имаше главната улога при донесувањето на охридскиот Рамковен договор. Од таму сосема се совпаѓаат ексклузивните информации кои "Македонско сонце" ги објави пред една седмица, дека косовското прашање најверојатно ќе се решава според веќе добро утврдени рамки, во Македонија познати како охридски Рамковен договор!

Но, додека дојде на дневен ред охридскиот Рамковен договор, во меѓувреме, Контакт групата за Косово во јавноста излезе со три од десетте водечки принципи, врз основа на кои ќе се одредува идниот статус на Косово. Сепак "Македонско сонце" ја има можноста ексклузивно да ги објави сите десет принципи:

1. Косовскиот статус треба во потполност да биде компатибилен со меѓународните стандарди за човекови права, демократија, и законите што ќе придонесат за безбедност во регионот.

2. Косовскиот статус треба да биде во согласност со европските вредности и стандарди, и треба да придонесе постигнување на европска перспектива за Косово, и тоа низ стабилизација, придружување и интеграција во Европската унија.

3. Решението за статусот на Косово треба да обезбеди одржлива мултиетничност на Косово, а процесот треба да осигура механизми и гаранција за примена на човековите права, правата на малцинствата, бегалците и раселените лица.

4. Постигнатото решение треба да им овозможи на сите заедници на Косово да имаат свои претставници во Владата на сите нивоа. Постојните структури на самоуправување треба да го олеснат соживотот на сите различни заедници, и да им овозможат низ процесот на децентрализација потполн пристап во јавните служби.

5. Решението треба да

# ИДЕ БУШ, Е МУ КАЖА ШТО НÈ МАЧИ!

една страна да му се угоди на Косово, а од друга да не се разлути Белград, кој е стратешки партнер на оваа политичка групација. Тоа и не е така лошо доколку знаеме дипломатски да играме. Но?

## **ПЕРДЈУ ПО "ТЕРКОТ" НА МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГО РЕШАВА КОСОВО!?**

Членките на Контакт групата за Косово ја потврдија својата подготвеност да помогнат во преговорите за статусот на Косово, во кои централна улога ќе има специјалниот пратеник на Обединетите нации, Марти Ахтисари. Како што соопштува Стејт департментот, нивната главна улога во преговорите ќе биде двете страни да постигнат договор, по пат на



**ПЕРДЈУ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА!**



вклучува специјални гаранции за заштита на културните и верските објекти.

6. Со одредувањето на статусот на Косово треба да се зацврсти регионалната безбедност, и да се осигура дека Косово нема да се врати на ситуацијата пред 1999 година. Било која еднострана одлука, или резултат со употреба на сила ќе се смета за неприфатлив. Нема да има внатрешни промени на Косово, што значи дека нема да има поделба на Косово или, пак, спојување со некоја друга држава или, пак, некој дел од некоја друга држава.

7. Треба да се осигура безбедност на Косово, и истовремено да се гарантира дека нема да има војна или, пак, безбедносна закана за соседите.

8. Одредувањето на косовскиот статус ќе ги унапреди механизмите на владеењето на правото, борбата против организираните криминал и одржувањето на мултиетничкиот карактер на полицијата и правосудството.

9. Одредувањето на косовскиот статус ќе овозможи Косово да се развие економски и политички.

10. На Косово и натаму за некое време ќе биде потребно меѓународно присуство. И воено и цивилно.

Голем дел од овие десет принципи случајно или, пак, не по многу нешта личат на делови од охридскиот Рамковен договор. Се разбира, со измени кои се однесуваат исклучително на Косово.

### **СРБИЈА СЕ КОЛНЕ ВО РЕЗОЛУЦИЈАТА 1244!**

Средбата на премиерите на Албанија, Македонија и Црна Гора, со косовскиот премиер Косуми, која требаше да се одржи во текот на викендот се откажа. Причина за тоа, како што соопштуваат косовските медиуми, е откажувањето на македонскиот премиер Владо Бучковски. Од кабинетот на Бучковски, пак, потенцираат дека таа не е откажана, туку само е одложена за некој нареден период. Оваа средба, со која косовските политички авторитети имаа намера да го мар-

гинализираат Белград, останала неуспешна. Нивна идеја беше сите лидери од регионот да се соберат на едно место и да разговараат за Косово, но без српските политичари. Токму тоа, како што дознаваме, ја налутило меѓународната заедница, која во самиот старт сака да ги спречи евентуалните недо-



**БУЧКОВСКИ ЗАБОРАВИ ДА ГО ПРАША РАМСВЕЛД ЗА ГРАНИЦАТА!?**

разбирања на релација Белград-Приштина, и токму затоа им наложила на македонскиот и на црногорскиот премиер, Бучковски и Ѓукановиќ, да не присуствуваат на оваа средба. Другата причина за тоа, како што велат нашите извори, била коректноста на српскиот премиер Воислав Коштуница во пресрет на преговорите за Косово.

А, дека Белград е свесен дека треба и мора да заборава на својата радикалност говорат и нашите неофицијални информации, кои потенцираат дека и Коштуница и српскиот претседател Тадиќ се подготвени на отстапки, што секако во српската јавност не се прима со големо воодушевување.

Имено, српскиот премиер Воислав Коштуница претендира основата за разговорите за Косово да биде почитување на основните принципи на меѓународната заедница кои, пред сè, се однесуваат на зачувувањето на територијалниот суверенитет и интегритет на земјата.

Според наши неофицијал-

авторите на договорот кој придонесе за прекинување на огнот на Косово во 1999 година, но и за донесувањето на познатата Резолуција 1244 од Советот за безбедност при Обединетите нации. Доколку се тргнува од тој факт, велат нашите извори, би требало да се донесе за Косово суштинска автономија, но во рамките на Србија, бидејќи токму во оваа Резолуција се содржи тоа, односно се содржи политичкото решение за идниот статус на Косово. Според наши извори, српската страна се надева дека Ахтисари ќе го почитува токму она што го запишал во Резолуцијата и нема да отстапува од тоа.

Сепак, како што дознаваме, српската страна не е целосно сигурна во она што очекува да го добие од Косово, и токму затоа на помош, како и секогаш, го повикува својот стратешки партнер - Русија. Србија од министерот за надворешни работи на оваа земја, Сергеј Лавров, очекува да ја презентира српската агенда за Косово пред Контакт групата, истовремено ставајќи посебен белег на безбедносната состојба, која според повеќе безбедносни експерти од Србија, е нарушена, дури и во делот на Република Македонија.

Инаку, што се однесува до преговарачкиот тим, кој ќе ја претставува српската страна, тој сè уште не е готов. Во него се очекува да се најдат експерти од повеќе области, тргнувајќи од оние кои ќе бидат задолжени исклучително за политичкиот дел, но и експерти за финансии, и култура.

Според наши информации, исто така, не е познато кој ќе биде главниот преговарач иако, како што дознаваме, меѓународната заедница инсистира тоа да биде претседателот на Србија, Борис Тадиќ, кој од страна на меѓународната заедница е оценет како умерен политичар и, пред сè, демократски ориентиран. За разлика од Коштуница, кој и покрај неговите демократски заложби, сепак во меѓународните кругови се оценува како делумен националист!